

## "Neni 9-b

Mbrojtja nga diskriminimi e punetores në baze të shtatzenise, lindjes dhe prinderise

(1) Ndalohen të gjitha format e diskriminimit të punetores për shkak të shtatzenise, lindjes dhe prinderise, pa marre parasysh kohezgjatjen dhe llojin e marrëdhënies së punes të themeluar në pajtim me ligjin.

(2) Ndalimi i diskriminimit nga paragrafi (1) i ketij neni ka të beje me qasjen në punesim, kushtet për pune dhe të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punes dhe anulimin e marrëveshjes për punesim të punetoreve të cilat janë në gjendje shtatzenie ose shfrytëzojnë të drejta që dalin nga lindja dhe prinderia."

## Neni 2

Në nenin 11 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Në rast kontesti kur është vepruar në kundërshtim me nenin 9-b të ketij ligji, ngarkimi i deshmimit i takon punedhenesit."

## Neni 3

Në nenin 25 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojne:

"(3) Ndalimi për kerkese të dorezimit të dokumenteve dhe deshmive tjera nga paragrafi (2) i ketij neni, e përfshin edhe ndalimin për kerkese të testit për shtatzenie ose vërtetimit për test të tille gjate lidhjes së marrëveshjes për punesim me punetore, pa marre parasysh vendin e punes për të cilin themelohet marrëdhënia e punes.

(4) Nese puna shkakton rrezik të konsiderueshem për shendetin e nenes dhe femijes, e rreziket e tilla janë papapare sipas rregullave nga sfera e sigurise dhe shendetit gjate punes që kane të bejne me punetoret shtatzena, punetoret që sapo kane lindur ose japin gji, punedhenesi nga paragrafi (2) i ketij neni është i obliguar që ta njoftoje punetoren për rreziket që dalin nga puna gjate lidhjes së marrëveshjes për punesim."

Paragrafet (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) behen paragrafe (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

## Neni 4

Neni 101 ndryshohet si vijon:

"(1) Punedhenesi nuk guxon ta anulohet marrëveshjen për punesim të punetorit gjate kohes së shtatzenise, lindjes dhe prinderise, gjate kohes së vendosjes së femijes te adoptuesi, mungeses nga puna për prinderi nga babai ose adoptuesi i femijes dhe orarit të shkurtuar të punes për shkak të perkudjesjes për femije me probleme në zhvillim dhe nevoja të vecanta arsimore dhe pengese për kurim të femijes deri në moshen trevjecare.

(2) Anulimi i marrëveshjes për punesim është i pavlefshem, nese në ditën e dorezimit të pushimit nga puna punedhenesi ka qene i njoftuar me rrethanat nga paragrafi (1) i ketij neni, ose nese punetori në afat prej 15 ditësh nga dorezimi i pushimit nga puna e njofton punedhenesin për ekzistimin e rrethanave nga paragrafi (1) i ketij neni, me dorezimin e vërtetimit perkates nga mjeku i autorizuar ose organi kompetent.

(3) Rrethanat nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk e pengojne ndërprerjen e marrëveshjes për punesim të lidhur në kohe të caktuar, me kalimin e kohes për të cilën ajo marrëveshje është lidhur.

(4) Ndalimi për pushim nga puna nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk ka të beje me anulimin e marrëveshjes për punesim për shkak të shkeljeve të renda të detyrave kontraktuese, respektivisht për shkak të shkeljes së rendit dhe disiplinës së punes ose detyrave të punes për të cilat jepet pushim nga puna pa afat skadimi në pajtim me ligjin dhe marrëveshjen kolektive.

(5) Punedhenesi mund ta anulohet marrëveshjen për punesim për shkak të bazave të percaktuara në paragrafin (4) të ketij neni, vetem pas pelqimit paraprak të sindikates anetar i së ciles është punetori që mbrohet nga pushimi nga puna.

(6) Nese sindikata në afat prej tete ditësh, nuk deklарohet për anulimin e marrëveshjes nga paragrafi (5) i ketij neni me dhenien ose mosdhenien e pelqimit, do të konsiderohet se është pajtuar me vendimin e punedhenesit.

(7) Nese sindikata nuk jep pelqim për anulimin e marrëveshjes për punesim të punetorit nga paragrafi (1) të ketij neni, punedhenesi mundet në afat prej 15 ditësh nga dita e dorezimit të deklarates për mosdhenien e pelqimit, të ngrejë procedure për rishqyrtimin e tij me vendim gjyqesor ose të arbitrazhit.

(8) Proceduren për rishqyrtim të pelqimit nga paragrafi (7) të ketij neni, e zbaton gjykata kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së padise nga punedhenesi.

(9) Nese te punedhenesi nuk është formuar sindikate ose punetori nga paragrafi (1) i ketij neni nuk është anetar i sindikates, pelqim paraprak për anulim të marrëveshjes për punesim jep inspektori kompetent i punes.

(10) Gjate proceduren për pelqim paraprak në të cilën merr pjese inspektori kompetent i punes, zbatohen afatet dhe veprimet nga paragrafet (6), (7) dhe (8) të ketij neni."

## Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 484.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2013 година.

Бр. 07-414/1  
21 јануари 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

## Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), во членот 1 став (2) по зборот „инструменти“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „и да вршат исплати на програмирани повлекувања“.

## Член 2

Во членот 3 став (1) по точката 5 се додаваат две нови точки 5-а и 5-б, кои гласат:

„5-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензија од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши повлекувања на средствата;

5-б. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен актуар од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;“.

Точката 7 се менува и гласи:

„Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови;“.

По точката 12 потточка г) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 13 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:

„14. „Работи на маркетинг“ се сите активности чија цел е рекламирање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и на задолжителен пензиски фонд и информирање и склучување на договори за членство во задолжителен пензиски фонд и за исплата на средства од задолжителен пензиски фонд што вклучува:

а) рекламирање на работењето на друштвото и задолжителниот пензиски фонд со кој тоа управува;

б) информирање за карактеристиките на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;

г) информирање за приносот на задолжителниот пензиски фонд;

д) информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот пензиски фонд;

ѓ) информирање за индивидуални сметки;

е) зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд;

ж) склучување на договори за програмирани повлекувања и

з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации поврзани со работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд.“

## Член 3

Во членот 4 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Агенцијата го пропишува начинот на добро корпоративно управување на друштвото.

(3) Друштвото е должно да донесе кодекс за добро корпоративно управување согласно со прописот од ставот (2) на овој член.“

## Член 4

Во членот 18 став (1) зборовите: „односно генерален директор или директор“ се заменуваат со зборовите: „и раководно лице“, а зборовите: „генерален директор или директор“ се заменуваат со зборовите: „раководно лице“.

## Член 5

По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-б, кои гласат:

## „Член 18-а

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, раководно лице во друштвото и орган на друштвото има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд. Должноста

треба да ја спроведува со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без конфликт на интереси и да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото треба да има соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои му се доделени и секогаш да се информира за прашањата кои се однесуваат на неговиот делокруг на работа.

## Член 18-б

(1) Друштвото е должно да воспостави ефикасни контролни механизми кои се документирани во неговите интерни акти со цел за ублажување на сите ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд.

(2) Друштвото е должно да воспостави процедура и да определи лица за следење и обезбедување на усогласеност на работењето со закон, подзаконските акти и интерните акти на друштвото.“

## Член 6

Во членот 19 став (1) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

## Член 7

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи:

„Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за индивидуалната сметка на секој член и на пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд, за неговите уплатени придонеси, односно исплатени и пренесени средства, бројот на сметководствени единици на сметката и вредноста на сметката, како и други податоци утврдени со закон.“

Во ставот (2) точка а) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и за пензионираните членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и за пензионираните членови“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на индивидуалните сметки и потсметки, врз основа на информациите со состојбата од последниот работен ден на секоја календарска година и на надворешен медиум.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(4)“.

Ставот (6) станува став (7).

## Член 8

Во членот 21-а став (2) точка е) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката ж) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката ж) се додаваат две нови точки з) и с), кои гласат:

„з) оценка на процесот на исплати преку програмирани повлекувања и

с) оценка на процесот на управување со ризици.“

## Член 9

По членот 21-а се додаваат два нови члена 21-б и 21-в, кои гласат:

## „Член 21-б

(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар кој за својата работа одговара пред управниот одбор на друштвото.

(2) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштвото, друштвото е должно за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од престанокот.

(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот на престанокот на вршење на работите на овластениот актуар да назначи нов овластен актуар.

(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар кој е поврзано лице со друштвото согласно со овој закон.

(5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за пресметки на програмираните повлекувања и да провери дали направените пресметки и користените табlici на смртност и каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти пропишани од Агенцијата.

(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка на ликвидноста на задолжителниот пензиски фонд.

(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува потврда со мислење за преземените дејствија од ставовите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма пропишани од Агенцијата.

(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од ставот (7) на овој член ја поднесува до управниот одбор на друштвото.

(9) Овластениот актуар изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување до надзорниот одбор на друштвото.

(10) Доколку овластениот актуар при вршење на својата работа утврди дека програмираните повлекувања не се пресметани согласно со закон и подзаконски акти пропишани од Агенцијата, истиот е должен веднаш да го извести управниот одбор на друштвото. Доколку управниот одбор не го земе предвид известувањето на овластениот актуар, тој е должен веднаш да ја извести Агенцијата.

#### Член 21-в

(1) Друштвото е должно да воспостави активности за управување со ризици на задолжителниот пензиски фонд.

(2) Друштвото е должно да назначи лице одговорно за управување со ризици кое треба да има соодветни квалификации за извршување на активности поврзани со управување со ризици и да нема конфликт на интерес.

(3) Лицето од ставот (2) на овој член треба има пристап до податоците во друштвото. Лицето е должно да обезбедува објективна анализа на ризиците и правилно да го советува управниот одбор при донесување на одлуките, имајќи ги предвид сите релевантни ризици.

(4) Лицето од ставот (2) на овој член поднесува извештај до управниот одбор на друштвото.

(5) Извештајот од ставот (4) на овој член друштвото е должно да го доставува до Агенцијата, најмалку еднаш годишно, односно веднаш доколку се утврди дека настанала сериозна закана по интересите на членовите и на пензионираните членови.“

#### Член 10

По членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи:

#### „Член 22-б

Друштвото е должно да дава, води, евидентира, архивира, доставува, објавува точни и ажурирани известувања, податоци, информации.“

#### Член 11

Во членот 39-в став (1) точката s) се менува и гласи:

„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања;“

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка.

Во точката л) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката л) се додава нова точка љ), која гласи:

„љ) потпишана изјава, од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото ќе се вклучи во Центарот за електронски систем за котација (во натамошниот текст: Центарот), согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

#### Член 12

Во членот 39-г по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензиониран членови“.

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „или пензиониран членови“.

#### Член 13

Во членот 39-е по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од денот на полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд согласно со ставот (2) на овој член да се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“

Ставот (5) станува став (6).

#### Член 14

Во членот 39-з ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд од истите причини од кои одбива барање поради не доставување на документите од членот 39-в од овој закон, не исполнување на условите од членовите 39-г и 39-е став (5) од овој закон, злоупотреба на податоци за времено распределени осигуреници, членови или пензиониран членови, на барање од друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, грубо кршење на одредбите од овој закон и во други случаи утврдени со овој закон.“

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

#### Член 15

Во членот 39-с став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во ставот (3) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

#### Член 16

Во членот 39-ј став (5) точката и) се менува и гласи:

„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања;“

Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и записка.

По точката ј) се додава нова точка к), која гласи:  
„к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Точката к) станува точка л).

#### Член 17

Во членот 39-к точка а) по бројот „21-а“ се става записка и се додаваат броевите „21-б, 21-в“.

Во точките г) и д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

#### Член 18

Во членот 39-љ по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

#### Член 19

Во членот 39-м став (3) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се става записка и се додаваат зборовите: „пензионираните членови“.

#### Член 20

Во членот 40 став (1) втората реченица се менува и гласи: „Задолжителниот пензиски фонд го сочинуваат придонесите и средствата на членовите, средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд.“

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

#### Член 21

Во членот 45 став (1) точка б) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка.

По точката д) се додава нова точка ё), која гласи:  
„ё) податоци за начинот на пресметка и исплата на програмирани повлекувања и“.

Точката ё) станува точка е).

#### Член 22

Во членот 46 став (7) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

#### Член 23

Во членот 47 став (1) точка д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката ж) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и регистар на пензионираните членови“.

#### Член 24

Во членот 48 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

#### Член 25

Во членот 49 став (1) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „или пензионираниот член“, а по зборот „член“ зборовите: „како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд“ се бришат.

#### Член 26

Во членот 53 став (1) по точката в) се додава нова точка г), која гласи:

„г) да ги добива на увид сите документи и електронската евиденција на Центарот, како и информации од неговиот управител во врска со активностите на Центарот;“.

Точката г) станува точка д).

Во точката д) која станува точка ё) зборовите: „точката г)“ се заменуваат со зборовите: „точките г) и д)“.

Во ставот (2) точка в) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката в) се додава нова точка г), која гласи:

„г) Центарот заради увид и контрола во законитоста на работењето.“

Во ставот (5) по зборот „средства“ се става записка и се додаваат зборовите: „на Центарот“.

#### Член 27

Во членот 53-б став (1) по зборот „средства“ се става записка и се додаваат зборовите: „на Центарот“.

#### Член 28

По членот 53-б се додава нов член 53-в, кој гласи:

#### „Член 53-в

(1) Агенцијата презема мерки и определува рокови за нивно спроведување, доколку пензиско друштво, чувар на имот, орган на управување или надзор или одговорно лице на пензиското друштво не ги почитува прописите и/или интерните акти со кои е уредено работењето на пензиското друштво и нивното управување со средствата на пензиските фондови.

(2) Агенцијата презема мерки поделени во следниве групи:

а) Прва група спроведување на едукација, обука, препорака, укажување и предупредување;

б) Втора група донесување на решение за отстранување на незаконитост, порамнување и поведување на прекршочна постапка и

в) Трета група одземање на одобрение на член на управен одбор и на пензиско друштво.

(3) При одлучување која мерка ќе ја преземе, Агенцијата се раководи од следново:

а) потенцијалната штета и веројатноста од настанување на незаконитоста и/или неправилноста, односно ризикот од нивно настанување, како и нивното влијание врз стабилноста и сигурноста на пензиските друштва, пензиските фондови и пензискиот систем во целина;

б) влијанието или потенцијалното влијание на мерката на пензиското друштво или на пензискиот фонд во насока на спречување на натамошно влошување на состојбата во пензиското друштво или пензискиот фонд;

в) дали незаконитоста, односно неправилноста била намерна и дали се повторува и

г) подготвеноста на органите на пензиското друштво за отстранување на констатираните незаконитости и/или неправилности.“

#### Член 29

Во членот 55 став (3) точка в) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и пензиониран член“, а по зборот „имотот“ се става записка и се додаваат зборовите: „на Центарот“.

Во точката г) сврзникот „или“ се заменува со записка, а по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „или од пензионираниот член“.

#### Член 30

Во членот 58 став (1) бројот „131“ се заменува со бројот „118“.

## Член 31

Членот 61 се менува и гласи:

„(1) Член на задолжителен пензиски фонд може да премине и да се зачлени во друг задолжителен пензиски фонд.

(2) Член кој има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд (постоен задолжителен пензиски фонд) може да стане член на задолжителен пензиски фонд управуван од друго друштво (иден задолжителен пензиски фонд), со потпишување договор за премин со друштвото кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд согласно со членот 59 од овој закон, потпишување изјава за согласност за премин заверена на нотар и плаќање надоместок согласно со членот 98 став (1) точка в) од овој закон.

(3) Друштвото кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд е должно да изврши проверка дали се исполнети условите од ставот (2) на овој член и да го запише членот во Регистарот на членови.

(4) Членството во идниот задолжителен пензиски фонд започнува на првиот нареден датум за пренос на средствата.

(5) Агенцијата ја пропишува содржината на договорот за премин во задолжителен пензиски фонд и изјавата за согласност за премин во задолжителен пензиски фонд.“

## Член 32

Во членот 64-а точка б) зборовите: „131 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „118 став (2)“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Агенцијата може да поништи регистрација на пензиониран член на задолжителен пензиски фонд во регистарот на пензионирани членови доколку:

а) регистрацијата е заснована на неточни податоци;

б) врз основа на судска одлука или

в) во други случаи кои не се во согласност со прописите кои го уредуваат пензиското и инвалидското осигурување и капиталното финансирано пензиско осигурување.“

## Член 33

Во членот 65 став (1) бројот „132-в“ се заменува со бројот „122“.

Во ставот (4) бројот „139“ се заменува со бројот „130“.

## Член 34

Во членот 66-а в став (1) зборовите: „131 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „118 став (2)“.

## Член 35

Во членот 67 став (4) по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и на средствата на индивидуалната сметка на пензиониран член“.

## Член 36

Во членот 74 став (1) по зборот „зачлени“ се додаваат зборовите: „или да склучи договор за програмирање повлекувања“, а по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или пензиониран член“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Подарок, во смисла на овој член значи, но не се ограничува на парични награди, плаќање на паричен надомест за предвремено прекинување на членство или раскинување на договор за програмирање повлекувања од друг задолжителен пензиски фонд, подарување на подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, организирање изложби или претстави, или други сторувања кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќања кои непосредно произлегуваат од правата на членовите и пензионираните членови на задолжителен пензиски фонд.“

## Член 37

Во членот 75 став (1) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или да склучат договор за програмирање повлекувања“.

## Член 38

Во членот 76 став (2) се додава нова реченица која гласи: „Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно со деловниот соработник да склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен пензиски фонд во просториите на деловниот соработник.“

## Член 39

Во членот 77 став (1) по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или времен договор за членство“ се заменуваат со зборовите: „договор за премин или договор за програмирање повлекувања“.

Во ставот (2) по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или на времениот договор за членство во задолжителен пензиски фонд“ се заменуваат со зборовите: „на договорот за премин или на договорот за програмирање повлекувања“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Работи на маркетинг на задолжителни пензиски фондови може да врши лице по неговото запишување во Регистарот на агенти. Агентот е должен сите контакти со членот, со пензионираниот член или со лицата кои имаат право да станат членови или да склучат договор за програмирање повлекувања да ги врши лично и не смее да склучува договори преку друго лице.“

## Член 40

Во членот 78 ставот (1) се менува и гласи:

„Доколку вработен, претставник, агент или поврзано лице на друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови изврши влијание на член или на пензиониран член да го раскине договорот со друго друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и да склучи договор со друштвото кое го застапува или претставува, мора да им даде приоритет на интересите на тој член наспроти личните или интересите на друштвото.“

## Член 41

Во членовите 81 став (1) и 83 став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

## Член 42

Во членот 82 ставот (4) по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „и на пензионираниот член“.

## Член 43

Во членот 85 став (3) по зборот „фондови“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а ги потврдува чуварот на имот.“

Во ставот (4) по зборот „членовите“, се додаваат зборовите: „и пензионираните членови,“.

## Член 44

Членот 86 се менува и гласи:

„(1) Друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд е должно, на крајот на јуни и декември секоја година, да го утврди приносот во номинален и реален износ за претходните 84 месеци, согласно со ставот (2) на овој член. Доколку задолжителниот пензиски фонд

не примал придонеси во период од 84 месеци, но примал во период од 12 месеци, на крајот на јуни, односно декември ќе се утврди приносот за периодот од првиот јуни, односно декември по основањето на фондот до крајот на јуни, односно декември кога се прави пресметката. Податоците за приносот друштвото ги доставува до Агенцијата.

(2) Приносот на задолжителниот пензиски фонд во номинален износ е еднаков на промената на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена од ставот (1) на овој член во однос на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена од почетниот месец од ставот (1) на овој член. Приносот на задолжителниот пензиски фонд во реален износ се пресметува врз основа на приносот на задолжителниот пензиски фонд во номинален износ и нивото на трошоците на живот во истиот период за кој се пресметува приносот, објавени од Државниот завод за статистика на Република Македонија. Износот на приносите се изразува во проценти.“

#### Член 45

Во членот 89 став (1) точка а) зборовите: „посебна институција овластена“ се заменуваат со зборовите: „друштво за осигурување овластено“.

Во точката б) зборовите: „каде што тој бил член на денот на пензионирањето“ се заменуваат со зборовите: „со кое членот ќе склучи договор за програмирани повлекувања“.

#### Член 46

Членот 90 се менува и гласи:

„(1) Доколку пресметаната пензија на член на задолжителен пензиски фонд е поголема или еднаква од износот потребен за исплата на инвалидската пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, членот на задолжителниот пензиски фонд може наместо таа инвалидска пензија да избере вид на исплата од членот 89 од овој закон.“

(2) Доколку пресметаната пензија на член на задолжителен пензиски фонд е поголема или еднаква од износот потребен за исплата на семејната пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, корисникот на семејната пензија може наместо таа семејна пензија да избере вид на исплата од членот 89 од овој закон.“

#### Член 47

Членот 91 се менува и гласи:

„Постапката за споредба на износите на пензии од членот 90 од овој закон се прави согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“

#### Член 48

Во членот 93 зборот „закон“ се заменува со зборовите: „Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување“.

#### Член 49

Во членот 94 став (1) втората реченица се менува и гласи: „Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за задолжителниот пензиски фонд и друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во задолжителниот пензиски фонд и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за програмирани повлекувања, и тоа:“.

Во точката ж) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и од пензионираните членови“.

Точката з) се менува и гласи:

„начин на зачленување, склучување на договор за програмирани повлекувања и договор за премин;“.

Во точката с) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката к) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во ставот (4) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или од пензиониран член“, а по зборот „членство“ се додаваат зборовите: „или ќе сака да склучи договор за програмирани повлекувања“.

#### Член 50

Во членот 95 став (3) се додава нова реченица која гласи: „Ова известување, по претходна писмена согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставува и во електронска форма.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член соодветно се применуваат и на пензионираните членови.“

#### Член 51

Членот 96 се менува и гласи:

„(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно на Агенцијата да и ги доставува следниве информации:

а) тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото заедно со бруто биланс;

б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за задолжителниот пензиски фонд заедно со бруто биланс;

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на задолжителниот пензиски фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност;

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, трансакции, маркетинг, агенти и другите трошоци согласно со овој закон;

д) податоци на акционерите на друштвото вклучувајќи имиња и адреси;

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и вработените во друштвото и висината на надоместоците за нивното работење;

е) информација за доставени известувања до членовите и до пензионираните членови од членот 95 ставови (1) и (3) од овој закон;

ж) подетални податоци за вкупниот број на членови на задолжителниот пензиски фонд, бројот на членовите кои се зачлениле во задолжителниот пензиски фонд, бројот на оние кои преминале во друг задолжителен пензиски фонд, бројот на починати членови и бројот на корисници на пензија;

з) подетални податоци за вкупниот број на пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд, бројот на лица кои склучиле договор за програмирани повлекувања и комбинација по вид на исплата, бројот на пензионираните членови кои ги прекинале договорите за програмирани повлекувања и направиле промена на друштвото кое врши исплата на програмирано повлекување или видот на исплата на пензија и бројот на починати пензионираните членови;

с) евиденцијата од членот 21 став (1) од овој закон;

и) потврда со мислење од овластениот актуар;

ј) годишен извештај за работењето на овластениот актуар;

к) отчет за начинот на исполнување на обврските од членовите 18-а, 18-б и 21-в од овој закон;

л) извештај за извршена процена на средствата на задолжителниот пензиски фонд;

љ) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и

м) други податоци пропишани од Агенцијата.

(2) Неревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите. Извештаите од ставот (1) точки а) и б) на овој член друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ги објавува на својата веб-страница во рок од пет дена од доставувањето до Агенцијата.

(3) Податоците од ставот (1) точки в) и л) на овој член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна следниот работен ден.

(4) Податоците од ставот (1) точки г), ж) и з) на овој член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходниот месец.

(5) Податоците од ставот (1) точки д), ё) и к) на овој член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15 ден од завршувањето на деловната година.

(6) Податоците од ставот (1) точка е) на овој член се доставуваат во рок од еден месец од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците.

(7) Извештаите од ставот (1) точка љ) на овој член се доставуваат за секое тримесечје, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје.

(8) Потврдата со мислење од ставот (1) точка и) на овој член се доставува во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесува потврдата, а извештајот од ставот (1) точка ј) на овој член се доставува во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесува извештајот.

(9) Евиденцијата од ставот (1) точка с) на овој член се доставува во рок од 15 дена по завршувањето на секоја календарска година.

(10) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.“

#### Член 52

Во членот 98 став (1) точка а) процентот „4%“ се заменува со процентот „2%“.

Точката б) се менува и гласи:

„месечен надоместок од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд, за покривање на трошоците на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови за управувањето со задолжителниот пензиски фонд. Висината на надоместокот ја определува друштвото, но таа не може да надмине 0,03 % од вредноста на нето средствата. Пресметката на надоместокот се врши на секој датум на процена на средствата на задолжителниот пензиски фонд и се наплатава на петтиот работен ден во месецот по процената и“.

#### Член 53

Во членот 100 став (3) зборовите: „времен договор“ се заменуваат со зборовите: „договор за премин“.

#### Член 54

Во членовите 101 став (2), 109 став (4), 114, 118 став (1) и 122 став (3) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираниите членови“.

#### Член 55

Членот 102 се брише.

#### Член 56

Членот 104 се менува и гласи:

„(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно средствата на задолжителниот пензиски фонд да ги инвестира согласно со одредбите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел за остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираниите членови на задолжителниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби:

1) кои настанале поради не плаќање на издавачот или другата договорна страна;

2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари;

3) во реалната вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради инфлација и

4) кои се последица од продажба на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради обезбедување на ликвидност на задолжителниот пензиски фонд.

(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на задолжителниот пензиски фонд е должен да применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член треба да ја исполнува својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должности и треба да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.“

#### Член 57

Во членот 112-а ставот (2) се менува и гласи:

„Документот за инвестициона стратегија особено треба да ги содржи основите за анализи кои опфаќаат поставување на планиран принос за задолжителниот пензиски фонд за временски период кој соодветствува на временскиот период во кој еден член со просечна возраст на задолжителен пензиски фонд ќе членува во фондот, имајќи го предвид нивото на трошоци за живот, во согласност со одредбите од членот 104 од овој закон. Во документот за инвестициона стратегија треба да се наведе како ќе се управува со ризиците кои се поврзани со постигнување на планираниот принос и стратешкото инвестирање на средствата, методите за мерење на инвестициониот ризик, процесите за управување со ризици кои ќе се применуваат за да се постигне планираниот принос и следење на начинот на неговото остварување.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови најмалку еднаш годишно, за секој пензиски фонд со кој управува, изготвува документ за начинот на примена на инвестиционата стратегија за следните 12 месеци, вклучувајќи стратешкото инвестирање на секоја класа на средства, интерните ограничувања за инвестирање и изложеноста на ризиците.“

Ставот (3) станува став (4).

#### Член 58

Во членот 117 став (1) по точката д) се додаваат три нови точки ё) и ж), кои гласат:

„ё) врши пресметка на нето средствата и на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, ги проверува и потврдува пресметките кои ги извршило друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и е одговорен за точноста на пресметките;

е) известува за годишните собранија на акционери-те од друштвата и за правата поврзани со сопственоста и ги извршува Налозите поврзани со остварување на правата од сопственост;

ж) врши проверка на усогласеноста на портфолио-то на задолжителниот пензиски фонд со инвестициони-те ограничувања согласно со овој закон и подзаконски-те акти;“.

Точките г) и е) стануваат точки з) и с).

#### Член 59

Во членот 118 ставот (3) се менува и гласи:

„На секој датум на проценка чуварот на имот ја изве-стува Агенцијата за вредноста на нето средствата и на сметководствената единица на задолжителниот пензи-ски фонд.“

По ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(4) Доколку постои неусогласеност на пресметките на нето средствата и на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд направени од друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и од чуварот на имот, друштвото или друштвото за управување со задолжи-телни и доброволни пензиски фондови е должно да се усогласи со пресметките направени од чуварот на имот. Чуварот на имот веднаш ја известува Агенцијата за начинот на разрешување на неусогласеноста.“

(5) Доколку, по проверката од членот 117 став (1) точка ж) од овој закон, чуварот на имот утврди неусог-ласеност на портфолиото на задолжителниот пензиски фонд веднаш ја известува Агенцијата.

(6) Чуварот на имот доставува до Агенцијата изве-штај за своето работење еднаш годишно до 31 јануари за претходната година.

(7) Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, формата и видот на податоците кои треба да бидат со-држани во извештаите од ставовите (3), (4), (5) и (6) на овој член.“

#### Член 60

Во членот 125 став (5) по зборот „членови“ се дода-ваат зборовите: „и да склучува нови договори за про-грамирани повлекувања“.

Во ставот (6) по зборот „членови“ се додаваат збо-ровите: „и пензионирани членови“.

#### Член 61

Во членот 126 став (3) по зборот „членови“ се дода-ваат зборовите: „и пензионирани членови“.

#### Член 62

Во членот 129 по зборот „член“ се додаваат зборо-вите: „или на пензиониран член“.

#### Член 63

Во членот 130 став (1) по бројот „136-а“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „136-б“ се става запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.

#### Член 64

Во членот 132 став (1) по бројот „136-г“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „136-д“ се става запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.

#### Член 65

Во членот 133 став (1) точка 3 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или на пензиониран член“.

Во точката 4 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „или на пензионираните членови“.

Во точката 6 по зборот „закон“ се додаваат зборо-вите: „и актите на Агенцијата“.

Во точката 8 по зборот „стандарди“ се додаваат зборовите: „и на формата и содржината на финанси-ските извештаи пропишани од Агенцијата“.

Точката 11 се менува и гласи:

„инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд спротивно на членовите 104, 105, 106, 107 и 108 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;“.

Во ставот (3) точка 3 по зборот „одржува“ се става запирка и се додава зборот „пресметува“.

Во ставот (3) точка 4 бројот „(8)“ се заменува со бројот „(9)“.

По точката 9 се додаваат две нови точки 9-а и 9-б, кои гласат:

„9-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон;“

9-б) не се вклучи во Центарот согласно со членот 39-е став (5) од овој закон;“.

#### Член 66

Во членот 134 став (1) точка 2 по бројот „(3)“ се става запирка, а бројот „и (4)“ се заменува со броевите „(4) и (5)“.

Точката 4 се менува и гласи:

„постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој за-кон;“.

Во точката 5 зборовите: „ставови (1) и (3)“ се заме-нуваат со зборовите: „став (1).“

Во точката 11 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Точката 12 се менува и гласи:

„не ги доставува до Агенцијата информациите на-ведени во членот 96 став (1) од овој закон и во актите пропишани од Агенцијата;“.

Ставот (3) се менува и гласи:

“1) не донесе Кодекс за добро корпоративно упра-вување и не работи согласно со членот 4 став (3) од овој закон;“

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и не определи лица согласно со членот 18-б од овој закон;“

3) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој закон;“

4) не ги почитува обврските од членот 21-б ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;“

5) не воспостави активности за управување со ризи-ци, не назначи лице одговорно за управување со ризи-ци и не достави извештај согласно со членот 21-в ста-вови (1), (2) и (5) од овој закон;“

6) не назначи надворешен овластен ревизор со до-бри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот реви-зор согласно со членот 22 од овој закон;“

7) постапи спротивно на членот 22-б од овој закон и

8) нема документ за инвестициона стратегија со со-држина согласно со членот 112-а ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата.“

#### Член 67

Во членот 135 став (1) точка 1 по зборот „став“ бро-јот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.

Точката 3 се менува и гласи:

„не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од овој закон;“.

По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен пензиски фонд со деловен соработник согласно со членот 76 став (2) од овој за-кон;“.

Во точката 6 по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или времен договор за членство“ се заме-нуваат со зборовите: „договор за премин или договор за програмирани повлекувања“.



Во точката 8 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и на пензиониран член“.

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:  
„9) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно на членот 95 став (5) од овој закон.“

#### Член 68

Во членот 136 став (1) точка 1-а бројот „(6)“ се заменува со бројот „(5)“.

Точката 5 се менува и гласи:

„постапи спротивно на членот 118 од овој закон.“

#### Член 69

Во членот 136-г став (1) бројот „52“ се заменува со зборовите: „51 став (7)“.

#### Член 70

По членот 136-д се додаваат два нови члена 136-ѓ и 136-е, кои гласат:

#### „Член 136-ѓ

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку како:

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото доколку не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон;

2) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 21-б ставови (5), (6), (7) и (10) од овој закон и

3) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 21-в став (3) од овој закон.

#### Член 136-е

Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на Центарот доколку:

1) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (1) точка г) од овој закон и

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон.“

#### Член 71

Членот 72 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008) се менува и гласи:

“(1) До денот на започнувањето со примена на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кога член на пензиски фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

(2) До денот на започнувањето со примена на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување заради тоа што нема исполнето пензиски стаж најмалку 15 години, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.“

#### Член 72

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12), во членот 1 став (3) зборовите: „5-а која станува точка 5“ се заменуваат со бројот „4-а“.

#### Член 73

Висината на надоместокот од придонеси од членот 52 став 1 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се намалува секоја година и не може да изнесува повеќе од 3,5% за 2014 година, 3,25% за 2015 година, 3% за 2016 година, 2,75% за 2017 година, 2,5% за 2018 година и 2,25% за 2019 година од секој уплатен придонес.

Висината на месечниот надоместокот од вредноста на нето средствата од членот 52 став 2 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се намалува секоја година и не може да изнесува повеќе од 0,045% за 2014 година, 0,04% за 2015 година, 0,04 % за 2016 година, 0,035% за 2017 година и 0,035% за 2018 година.

Сметано од 1 јуни 2013 година висината на надоместокот од придонесите од членот 52 став 1 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од секој уплатен придонес не може да изнесува повеќе од 3,75%, а висината на месечниот надоместокот од вредноста на нето средствата од членот 52 став 2 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување не може да изнесува повеќе од 0,045 %.

#### Член 74

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 75

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

#### Член 76

Одредбите на членот 31 од овој закон со кој се менува членот 61 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Одредбите од членот 55 од овој закон со кој се брише членот 102 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јуни 2013 година.

Одредбите од членот 58 став (1) од овој закон со кој се менува членот 117 став (1) точка г) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигу-

рување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/07, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Одредбите од членот 59 од овој закон со кој се менува членот 118 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

#### Член 77

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË DETYRUESHEM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

#### Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 98/12) në nenin 1 paragrafi (2) pas fjales "instrumente" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, kurse pas fjales "mjete" shtohen fjalet: "dhe të kryejne pagesa të terheqjeve të programuara".

#### Neni 2

Në nenin 3 paragrafi (1) pas pikes 5 shtohen dy pika të reja 5-a dhe 5-b, si vijojne:

"5-a. "Anetar i pensionuar" eshte personi fizik i cili ka realizuar të drejte të pensionit nga sigurimi i detyrueshem pensional me financim kapital permes terheqjeve të programuara dhe ka llogari individuale në fondin e detyrueshem pensional dhe nga e cila kryen terheqje të mjeteve.

5-b. "Aktuar i autorizuar" eshte personi fizik i cili ka leje për pune si aktuar i autorizuar nga Agjencia për supervizion të sigurimit."

Pika 7 ndryshohet si vijon:

"Agjent" eshte personi i cili kryen pune të marketingut të fondeve pensioneale; . .

Në piken 12 nenpika g) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Në piken 13 pika në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe".

Pas pikes 13 shtohet pike e re 14, si vijon:

"14) "Pune të marketingut" janë të gjitha aktivitetet qëllimi i të cilave eshte reklamimi i shoqerise për menaxhim me fondet e detyrueshme pensioneale dhe të fondit të detyrueshem pensional dhe informimi dhe lidhjs e marreveshjeve për anetaresim në fondit e detyrueshem pensional dhe për pagese të mjeteve nga fondi i detyrueshem pensional që perfshin:

a) reklamim të punes së shoqerise dhe fondit të detyrueshem pensional me të cilin ajo menaxhon;

b) informim për karakteristikat e sigurimit të detyrueshem pensional me financim kapital;

v) informim për kompensimet dhe provizionet transaksionale;

g) informim për të ardhurat e fondit të detyrueshem pensional;

d) informim për portofolin investues të fondit të detyrueshem pensional;

gj) informim për llogarite individuale;

e) anetarsim dhe kalim të anetareve nga një fond në fond tjetër të detyrueshem pensional;

zh) lidhje të marreveshjeve për terheqje të programuara dhe

z) aktivitete tjera për reklamim dhe sigurim të informatave të lidhura me punen e shoqerise dhe të fondit të detyrueshem pensional."

#### Neni 3

Në nenin 4 paragrafet (2) dhe (3) ndryshohen si vijojne:

"(2)Agjencia e percakton menyren e menaxhimit të mire korporativ të shoqerise."

(3)Shoqeria detyrohet të miratoje kodeks për menaxhim të mire korporativ në pajtim me rregullen nga paragrafi (2) i ketij neni."

#### Neni 4

Në nenin 18 paragrafi (1) fjalet: "perkatesisht drejtor i pergjithshem ose drejtor" zevendesohen me fjalet: "dhe person udheheqes", ndersa fjalet: "drejtor i pergjithshem ose drejtor" zevendesohen me fjalet: "person udheheqes".

#### Neni 5

Pas nenit 18 shtohen dy nene të reja 18-a dhe 18-b, si vijojne:

#### "Neni 18-a

(1) Anetar i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres, personi udheheqes në shoqeri dhe organ të shoqerise ka detyre fiduciare të punoje vetem në dobi të interesave të anetareve dhe të anetareve të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional. Detyren duhet ta kryeje me zbatim të standardeve të larta të etikes dhe integritetit dhe pa konflikt të intereseve dhe të siguroje zbatim të tyre nga çdo i punesuar dhe i angazhuar me pune në shoqeri.

(2) Anetari i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres dhe personi pergjegjes në shoqeri duhet të kete kompetence perkatese menaxhuese dhe operative për kryerjen e detyrave të cilat i jane ndare dhe gjithmone të informohet për ceshtjet të cilat kane të bejne me fusheveprimin e tij të punes.

#### Neni 18-b

(1) Shoqeria detyrohet të vendose mekanizma kontrolues efikas të cilat jane dokumentuar në aktet e tyre interne me qëllim të uljes së rreziqeve të cilat ndikojne në interesat e anetareve dhe anetareve të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional.

(2) Shoqeria detyrohet të vendose procedure dhe të caktojte persona për ndjekje dhe sigurim të harmonizimit të punes me ligjin, aktet nenligjore dhe aktet interne të shoqerise."

#### Neni 6

Në nenin 19 paragrafi (1) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

#### Neni 7

Në nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fondet pensioneale të detyrueshme dhe vullnetare detyrohet të mbaje evidence të plote, të sakte dhe të azhurnuar për llogarine individuale të çdo anetari dhe anetari të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional, për kontributet e tij të paguara dhe të bartura, numrin e njesive të kontabilitetit të llogarise dhe vleren e llogarise, si dhe të dhena tjera të percaktuara me ligj."

Në paragrafin (2) pika a) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "edhe për anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen fjalet: "edhe për anetare të pensionuar".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fondet pensioneale vullnetare dhe të detyrueshme detyrohet ta ruaje evidencen me të gjitha të dhenat e permbajtura në llogarite

dhe nenllogarite individuale, në baze të informatave me gjendjen nga dita e fundit e punes të çdo viti kalendarik edhe në medium të jashtëm."

Paragrafët (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).

Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) numri "(3)" zevendesohet me numrin "(4)".

Paragrafi (6) behet paragraf (7).

#### Neni 8

Në nenin 21-a paragrafi (2) pika e) lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në piken zh) pika në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Pas pikes zh) shtohen dy pika të reja z) dhe x), si vijojne:

"z) vleresim të procesit të pagesave nepermjet terheqjeve të programuara dhe

x) vleresim të procesit të menaxhimit me rreziqe."

#### Neni 9

Pas nenit 21-a shtohen dy nene të reja 21-b dhe 21-v, si vijojne:

#### "Neni 21-b

(1) Shoqeria detyrohet që të caktojë aktuar të autorizuar i cili për punen e tij pergjigjet para bordit drejtues të shoqerise.

(2) Nese aktuari i autorizuar e nderpret kryerjen e puneve të aktuarit në shoqeri, shoqeria detyrohet që për kete ta njoftoje Agjencine në afat prej pese ditesh nga nderprerja.

(3) Shoqeria detyrohet që në afat prej 30 ditesh nga dita e nderprerjes së kryerjes së punes të aktuarit të autorizuar të emeroje aktuar të ri të autorizuar.

(4) Shoqeria nuk guxon të emeroje aktuar të autorizuar i cili është person i lidhur me shoqerine në pajtim me kete ligj.

(5) Aktuari i autorizuar detyrohet që të japë udhezime për perllogaritje të terheqjeve të programuara dhe të kontrolloje nese perllogaritjet e bera dhe tabelat e shfrytzuara të vdekshmerise dhe shkallet e kamates jane perllogarithur në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore të percaktuara nga Agjencia.

(6) Aktuari i autorizuar detyrohet që të kryejë kontroll të likuiditetit të fondit të detyrueshem pensional.

(7) Çdo tremujor aktuari i autorizuar perpilon vertetimin me mendim për veprimet e ndermarra nga paragrafët (5) dhe (6) të ketij neni, në menyre, permbajtje dhe forme të percaktuara nga Agjencia.

(8) Aktuari i autorizuar vertetimin me mendim nga paragrafi (7) i ketij neni e parashton në Bordin Drejtues të shoqerise.

(9) Aktuari i autorizuar perpilon raport për punen e tij për vitin paraprak dhe e dorezon për miratim në bordin mbikeqyres të shoqerise.

(10) Nese aktuari i autorizuar gjate kryerjes së punes së tij konstaton se terheqjet e programuara nuk jane perllogarithur në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore të percaktuara nga Agjencia, ai detyrohet që menjehere ta njoftoje bordin drejtues të shoqerise. Nese bordi drejtues nuk e merr parasysh njoftimin e aktuarit të autorizuar, ai detyrohet që menjehere ta njoftoje Agjencine.

#### Neni 21-v

(1) Shoqeria detyrohet të vendose aktivite për menaxhim me rreziqe të fondit të detyrueshem pensional.

(2) Shoqeria detyrohet që të emeroje person pergjegjes për menaxhim me rreziqe, i cili duhet të kete kualifikime adekuat për kryerjen e aktiviteve të lidhura me menaxhim me rreziqe dhe të mos kete konflikt të interesave.

(3) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, duhet të kete qasje në të dhenat në shoqeri. Personi detyrohet që të siguroje analize objektive të rreziqeve dhe në menyre të drejte ta keshilloje bordin drejtues gjate miratimit të vendimeve, duke i pasur parasysh të gjitha rreziqet relevante.

(4) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, parashton raport në bordin drejtues të shoqerise.

(5) Raportin nga paragrafi (4) i ketij neni, shoqeria detyrohet ta dorezoje në Agjencine, së paku njehere në vit, perkatesisht menjehere nese konstatohet se është krijuar kerccenim serioz për interesat e anetareve dhe të anetareve të pensionuar."

#### Neni 10

Pas nenin 22-a shtohet nen i ri 22-b, si vijon:

#### "Neni 22-b

Shoqeria detyrohet të japë, mbaje, evidentojë, arkivojë, dorezojë, publikojë njoftime, të dhena, informata të sakta dhe të azhurnuara."

#### Neni 11

Në nenin 39-v paragrafi (1) pika x) ndryshohet si vijon: "të dhenat për persona të cilet do të jene në vende udheheqese dhe persona tjere të cilet propozohet që të jene pergjegjes për vendime investuese, menaxhim me rreziqe, revizion të brendshem, llogari individuale, marketing, kontroll të agjenteve dhe perllogaritje të terheqjeve të programuara,".

Në piken k) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Në piken ll) pika në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe"

Pas pikes ll) shtohet pike e re l), si vijon:

"l) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autorizuar të gjithë personave të cilet jane themelues, se pas marrjes së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshem pensional shoqeria do të perfshihet në Qendren për sistem elektronik për kotacion (në tekstin e metejme: Qendra), në pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi pensional me financim kapital dhe".

#### Neni 12

Në nenin 39-g pas fjales "anetaresohen" shtohen fjalet: "ose behen anetare të pensionuar".

Në piken d) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe të anetareve të pensionuar".

Në piken e) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen fjalet: "ose anetare të pensionuar".

#### Neni 13

Në nenin 39-e pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Shoqeria detyrohet që në afat prej 90 ditesh nga dita e plotfuqishmerise së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshem pensional në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni të perfshihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit pensional me financim kapital."

Paragrafi (5) behet paragraf (6).

#### Neni 14

Në nenin 39-z paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Agjencia mund të terheq ose shfuqizoje leje për menaxhim me fondin e detyrueshem pensional për shkaqet e njejta për të cilat refuzon kerckese për shkak të mosdorezimit të dokumenteve nga neni 39-v i ketij ligji, mosplotesimit të kushteve nga nenet 39-g dhe 39-e paragrafi (5) të ketij ligji, keqperdorimi i të dhenave për të siguruarit e sistemuar perkohesisht, anetaret apo anetaret e pensionuar, me kerckese të shoqerise ose shoqerise për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, shkelje e ashper e dispozitave të ketij ligji dhe në raste tjera të percaktuara me kete ligj."

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

## Neni 15

Ne nenin 39-x paragrafi (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

Në paragrafin (3) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

## Neni 16

Ne nenin 39-j paragrafi (5) pika i) ndryshohet si vijon:  
"të dhena për persona të cilet do të jene në vende udheheqese dhe persona tjere të cilet propozohet që të jene pergjegjes për vendime investuese, menaxhim me rreziqe, revizion të brendshem, llogari individuale, marketing, kontroll të agjenteve dhe perllogaritje të terheqjeve të programuara;

Ne piken j) lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Pas pikes j) shtohet pike e re k) si vijon:

"k) deklarate të nenshkruar, nga nenshkruesi të autorizuar të shoqerive që bashkohen, se pas marrjes së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshem pensional do të perfsihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit pensional me financim kapital dhe".

Pika k) behet pike ll).

## Neni 17

Në nenin 39-k në piken a) pas numrit "21-a" shtohet presje dhe numrat "21-b, 21-v".

Në pikat g) dhe d) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

## Neni 18

Ne nenin 39-l pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

## Neni 19

Në nenin 39-m paragrafi (3) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

Në paragrafin (4) pas fjales "anetaret" shtohet presje dhe fjalet: "anetaret e pensionuar".

## Neni 20

Në nenin 40 paragrafi (1) fjalja e dyte ndryshohet si vijon: "Fondin e detyrueshem pensional e formojne kontributet dhe mjetet e anetareve, mjetet e anetareve të pensionuar dhe të ardhurat nga kontributet dhe mjetet e investuara, të zvogeluara për kompensimet që arketohen nga fondi i detyrueshem pensional."

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

## Neni 21

Në nenin 45 paragrafi (1) pika b) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

Në piken d) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar" dhe lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Pas pikes d) shtohet pike e re gj) si vijon:

"gj) të dhenat për menyren e perllogaritjes dhe pageses së terheqjeve të programuara dhe".

Pika gj) behet pike e).

## Neni 22

Në nenin 46 paragrafi (7) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

## Neni 23

Në nenin 47 paragrafi (1) pika d) "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

Në piken (zh) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe regjister të anetareve të pensionuar".

## Neni 24

Në nenin 48 pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

## Neni 25

Në nenin 49 paragrafi (1) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

Ne paragrafin (2) pas fjales "anetare" shtohen fjalet: "dhe anetare të pensionuar", pas fjales "anetari" shtohen fjalet: "ose anetari i pensionuar", ndersa pas fjales "anetar" fjalet "si anetar i fondit të detyrueshem dhe/ose vullnetar" shlyhen.

## Neni 26

Në nenin 53 paragrafi (1) pas pikes v) shtohet pike e re -g), si vijon:

"g) t'i marre për shikim të gjitha dokumentet dhe evidencen elektronike të Qendres si dhe informatat nga drejtori i saj lidhur me aktivitetet e Qendres;"

Pika g) behet pike d).

Në piken d) e cila behet pike gj) fjalet: "pika g)" zevendesohet me fjalet: "pikat g) dhe d)".

Në paragrafin (2) në piken v) pika në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe".

Pas pikes v) shtohet pike e re g), si vijon:

"g) Qendra për shikim dhe kontroll të ligjshmerise së punes."

Në paragrafin (5) pas fjales "mjete" shtohet presje dhe fjalet: "të Qendres".

## Neni 27

Në nenin 53-b paragrafi (1) pas fjales "mjete" shtohet presje dhe fjalet: "të Qendres".

## Neni 28

Pas nenit 53-b shtohet nen i ri 53-v, si vijon:

## "Neni 53-v

(1) Agjencia ndermerr masa dhe cakton afate për zbatim të tyre, nese shoqeria pensionale, rojtari i prone, organi i menaxhimit apo mbikeqyrjes apo personi pergjegjes i shoqerise pensional nuk i respekton rregullat dhe/ose aktet interne me të cilat rregullohet puna e shoqerise pensionale dhe menaxhimi i tyre me mjetet e fondeve pensionale.

(2) Agjencia ndermerr masa të ndara në grupet si vijojne:

a) Grupi i pare: zbatimi i edukimit, trajnimit, rekomandimit, sugjerimit dhe paralajmerimit;

b) Grupi i dyte: miratimi i aktvendimit për menjanim të paligjshmerise, barazim dhe ngritje të procedures për kundervajtje dhe

v) Grupi i trete: heqja e lejes anetarit të bordit drejtues dhe shoqerise pensionale.

(3) Gjate vendimmarrjes se cilen mase do ta ndermarre, Agjencia udhehiqet nga:

a) demi potencial dhe gjasa për shkaktim të paligjshmerise dhe/ose parregullsise, perkatesisht rreziku nga shkaktimi i tyre, si dhe ndikimi i tyre mbi stabilitetin dhe sigurine e shoqerive pensionale, fondeve pensionale dhe sistemit pensional në teresi;

b) ndikimi ose ndikimi potencial i masave të shoqerise pensionale apo fondit pensional në drejtim të parandalimit të perkeqesimit të metutjeshem të gjendjes në shoqerine pensionale apo fondin pensional;

v) nese paligjshmeria, perkatesisht parregullsia ka qene e qellimshme dhe nese perseritet dhe

g) gatishmeria e organeve të shoqerise pensionale për menjanim të paligjshmerive dhe/apo parregullsive të konstatuara.

## Neni 29

Në nenin 55 paragrafi (3) pika v) pas fjales "anetarit" shtohen fjalet: "dhe anetarit të pensionuar", ndersa pas fjales "prones" shtohet presje dhe fjalet: "së Qendres".

Në pikën g) lidheza "ose" zevendesohet me presje, ndersa pas fjales "anetari" shtohen fjalet: "ose nga anetari i pensionuar".

## Neni 30

Në nenin 58 paragrafi (1) numri "131" zevendesohet me numrin "118".

## Neni 31

Neni 61 ndryshohet si vijon:

"(1) Anetari i fondit të detyrueshem pensional mund të kaloje dhe të anetaresohet në fond tjetër të detyrueshem pensional.

(2) Anetari i cili ka llogari individuale në fondin e detyrueshem pensional (fondi i detyrueshem pensional ekzistues) mund të behet anetar i fondit të detyrueshem pensional i menaxhuar nga shoqeri tjetër (fondi i detyrueshem pensional i ardhshem), me nenshkrim të marreveshjes për kalim me shoqerine që menaxhon me fondin e detyrueshem pensional të ardhshem në pajtim me nenin 59 të ketij ligji, nenshkrim të deklarates për pelqim për kalim të verifikuar në noter dhe pagim të kompensimit në pajtim me nenin 98 paragrafi (1) pika v) të ketij ligji.

(3) Shoqeria që menaxhon me fondin e detyrueshem pensional të ardhshem detyrohet të beje kontroll nese jane plotesuar kushtet nga paragrafi (2) i ketij neni dhe ta regjistroje anetarin në Regjistrin e anetaresve.

(4) Anetaresimi në fondin e detyrueshem pensional të ardhshem fillon në datën e parë të ardhshme për bartjen e mjeteve.

(5) Agjencia e percakton permbajtjen e marreveshjes për kalim në fondin e detyrueshem pensional dhe deklarates për pelqim për kalim në fondin e detyrueshem pensional."

## Neni 32

Në nenin 64-a pika b) fjalet: "131 paragrafi (2)" zevendesohen me fjalet: "118 paragrafi (2)".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Agjencia mund ta anulohet regjistrimin e anetarit të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional në regjistrin e anetaresve të pensionuar nese:

a) regjistrimi eshte bazuar në të dhena të pasakta;

b) në baze të vendimit gjyqësor ose

v) në raste tjera që nuk jane në perputhje me rregullat që e rregullojne sigurim pensional dhe invalidor dhe sigurimin pensional me financim kapital."

## Neni 33

Në nenin 65 paragrafi (1) numri "132-v" zevendesohet me numrin "122".

Në paragrafin (4) numri "139" zevendesohet me numrin "130".

## Neni 34

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalet: "131 paragrafi (2)" zevendesohen me fjalet: "118 paragrafi (2)".

## Neni 35

Në nenin 67 paragrafi (4) pas fjales "ligj" shtohet presje dhe fjalet: "si dhe për mjetet e llogarise individuale të anetarit të pensionuar".

## Neni 36

Në nenin 74 paragrafi (1) pas fjales "anetaresohet" shtohen fjalet: "apo të lidhe marreveshje për terheqje të programuara", ndersa pas fjales "anetar" shtohen fjalet: "apo anetar i pensionuar".

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Dhurate, sipas ketij neni do të thote, por nuk kufizohet në shperblime me para, pagesa e kompensimit me para për nderprerje të parakohshme të anetaresimit apo prishje të marreveshjes për terheqje të programuara nga fondi tjetër i detyrueshem pensional, dhurimi i sendeve të tundshme dhe të patundshme, veprave artistike, organizimi i ekspozitave apo shfaqjeve, apo veprime tjera të cilat zakonisht duhet të paguhen, pervec atyre pagesave që drejtperdrejte dalin nga të drejtat e anetaresve dhe anetaresve të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional."

## Neni 37

Në nenin 75 paragrafi (1) pas fjales "anetaresve" shtohen fjalet: "dhe anetaresve të pensionuar", kurse pas fjales "anetare" shtohen fjalet: "dhe anetare të pensionuar".

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaresve" shtohen fjalet: "dhe anetaresve të pensionuar", kurse pas fjales "anetaresohen" shtohen fjalet: "apo të lidhin marreveshje për terheqje të programuara".

## Neni 38

Në nenin 76 paragrafi (2) shtohet fjali e ri si vijon: "Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale detyrohet me bashkepunitorin afarist të lidhe marreveshje për kryerje të puneve të marketingut të fondit të detyrueshem pensional në lokalet e bashkepunitorit afarist."

## Neni 39

Në nenin 77 paragrafi (1) pas fjales "anetaresim" shtohet presje, ndersa fjalet: "apo marreveshje të perkohshme për anetaresim" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për kalim apo marreveshje për terheqje të programuara".

Në nenin (2) pas fjales "anetaresim" shtohet presje, ndersa fjalet: "apo të marreveshjes për perkohshme për anetaresim në fondin e detyrueshem pensional" zevendesohen me fjalet: "të marreveshjes për kalim apo të marreveshjes për terheqje të programuara".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Pune të marketingut të fondeve të detyrueshme pensionale mund të kryeje personi pas regjistrimit të tij në regjistrin e agjenteve. Agjenti detyrohet që të gjitha kontaktet me anetarin, me anetarin e pensionuar apo me personat që kane të drejte të behen anetare apo të lidhin marreveshje për terheqje të programuara t'i kryeje personalisht dhe nuk guxon të lidhe marreveshje permes personit tjetër."

## Neni 40

Në nenin 78 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nese i punesuari, perfaqesuesi, agjenti apo personi i lidhur i shoqerise apo shoqeria për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale ndikon mbi anetarin apo mbi anetarin e pensionuar që ta nderpreje marreveshjen me shoqerine tjetër apo shoqerine për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe të lidhe marreveshje me shoqerine që e perfaqeson apo prezanton, doemos duhet t'u jape prioritet interesave të atij anetari kundrejt interesave personale apo interesave të shoqerise."

## Neni 41

Në nenin 81 paragrafi (1) dhe 83 paragrafi (2) pas fjales "anetaresve" shtohen fjalet: "dhe anetaresve të pensionuar".

## Neni 42

Në nenin 82 paragrafi (4) pas fjales "anetari" shtohen fjalet: "edhe anetarit të pensionuar".

## Neni 43

Në nenin 85 paragrafi (3) pas fjales "fondet" shtohet presje dhe fjalet: "ndersa i verteton rojtari i prones".

Në paragrafin (4) pas fjales "anetaresve" shtohen fjalet: "dhe anetaresve të pensionuar".

## Neni 44

Neni 86 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria që menaxhon me fondin e detyrueshem pensional detyrohet, në fund të qershorit dhe dhjetorit çdo vit, t'i percaktoje të ardhurat në shume nominale dhe reale për 84 muajt paraprake në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni. Nese fondi i detyrueshem pensional nuk ka pranuar kontribute në periudhe prej 84 muajsh, por ka pranuar në periudhe prej 12 muajsh, në fund të qershorit perkatesisht dhjetorit, do të percaktohen të ardhurat për periudhen nga qershori i pare perkatesisht dhjetori pas themelimit të fondit në fund të qershorit perkatesisht dhjetorit kur behet perllogaritja. Të dhenat për të ardhurat shoqëria i dergon në Agjenci.

(2) Të ardhurat e fondit të detyrueshem pensional në shume nominale janë të barabarta me ndryshimin e vleres së njesise së kontabilitetit në daten e fundit të vleresimit nga paragrafi (1) i ketij neni lidhur me vleren e njesise së kontabilitetit në daten e fundit të vleresimit nga muaji fillestar nga paragrafi (1) i ketij neni. Të ardhurat e fondit të detyrueshem pensional në shume reale perllogarithen në baze të të ardhurave të fondit të detyrueshem pensional në shume nominale dhe nivelit të shpenzimeve për jetese në periudhen e njejte për të cilen perllogarithen të dhenat, të publikuara nga Enti Shteteror për Statistike i Republikës së Maqedonise. Shuma e të ardhurave shprehet në perqindje."

## Neni 45

Në nenin 89 paragrafi (1) pika a) fjalet: "institucion i autorizuar i posacem" zevendesohen me fjalet: "shoqëria për sigurim e autorizuar".

Në pikën b) fjalet: "ku ai ka qene anetar në ditën e pensionimit" zevendesohen me fjalet: "me të cilin anetari do të lidhe marreveshje për terheqje të programuara".

## Neni 46

Neni 90 ndryshohet si vijon:

"(1) Nese pensioni i perllogaritur i anetarit të fondit të detyrueshem pensional eshte më i madh apo i barabarte me shumën e nevojshme për pagese të pensionit invalidor në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, anetari i fondit të detyrueshem pensional mund në vend të atij pensioni invalidor, të zgjedh lloj të pageses nga neni 89 i ketij ligji.

(2) Nese pensioni i perllogaritur i anetarit të fondit të detyrueshem pensional eshte më i madh apo i barabarte me shumën e nevojshme për pagese të pensionit familjar në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, shfrytezues i pensionit familjar mund në vend të atij pensioni familjar, të zgjedh lloj të pageses nga neni 89 i ketij ligji."

## Neni 47

Neni 91 ndryshohet si vijon:

"Procedura për krahasim me shumën e pensioneve nga neni 90 i ketij ligji behet në pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi pensional me financim kapital."

## Neni 48

Në nenin 93 fjala "ligj" zevendesohet me fjalet: "Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi pensional me financim kapital".

## Neni 49

Në nenin 94 paragrafi (1) fjalia e dyte ndryshohet si vijon: "Prospekti informativ permban të dhena të plota, të sakta dhe objektive për fondin e detyrueshem pensional dhe shoqërine që menaxhon me atë fond, që janë të nevojshme që anetari potencial të marre vendim për anetaresim në fondin e detyrueshem pensional dhe anetari i pensionuar potencial të lidhe marreveshje për terheqje të programuara si vijon:":

Në pikën zh) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet "edhe nga anetaret e pensionuar".

Pika z) ndryshohet si vijon:

"menyren e anetaresimit, lidhjes së marreveshjes për terheqje të programuara dhe marreveshje për kalim:"

Në pikën x) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

Në pikën k) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

Në paragrafin (4) pas fjales "anetar" shtohen fjalet: "ose nga anetari i pensionuar", ndersa pas fjales "anetaresim" shtohen fjalet: "ose deshiron të lidhe marreveshje për terheqje të programuara".

## Neni 50

Në nenin 95 në paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon: "Ky njoftim, pas pelqimit paraprak me shkrim nga anetari, në vend të formes me shkrim mund të dorezohet edhe në forme elektronike."

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:

"(6) Dispozitat nga paragrafet (1), (2), (3), (4) dhe (5) të ketij neni në menyre perkatese zbatohen edhe për anetaret e pensionuar."

## Neni 51

Neni 96 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria apo shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale detyrohet që Agjencise t'ia dorezoje informatat në vijim:

a) raporte financiare tremujore të pareviduara dhe raporte vjetore të pareviduara dhe të reviduara për shoqërine bashke me bilancin bruto;

b) raportet financiare themelore të pareviduara tremujore dhe raportet plotesuese dhe raportet financiare të pareviduara dhe të reviduara dhe raportet plotesuese për fondin e detyrueshem pensional bashke me bruto bilancin;

v) të dhena të hollesishme për marrjen dhe bartjen e mjeteve të fondit të detyrueshem pensional me theksimin e çdo mjeti veç e veç, daten dhe cmimin e transakcionit dhe personin juridik i cili e kryen sherbimin me vlere.

g) të dhena për shpenzimet për Agjencine, rojtarin e prones, transakcionet, marketingun, agentet dhe shpenzimet tjera në pajtim me kete ligj;

d) të dhena të aksionareve të shoqërise duke i perfshire emrat dhe adresat;

gj) emrat e anetareve të organeve drejtuese dhe të punesuarve në shoqëri dhe lartesine e kompensimeve për punën e tyre;

e) informate për njoftime të dorezuara për anetaret dhe për anetaret e pensionuar nga neni 95 paragrafet (1) dhe (3) të ketij ligji;

zh) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjithshem të anetareve të fondit të detyrueshem pensional, numrin e anetareve të cilet janë anetaresuar në fondin e detyrueshem pensional; numrin e atyre që kane kaluar në fond tjetër të detyrueshem pensional, numrin e anetareve të vdekur dhe numrin e shfrytezuesve të pensionit;

z) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjithshem të anetareve të pensionuar në fondin e detyrueshem pensional, numrin e personave të cilet kane lidhur marreveshje për terheqje të programuara dhe kombinim sipas llojit të pageses, numrin e anetareve të pensionuar të cilet i kane ndërprere marreveshjet për terheqje të programuara dhe kane bere ndryshim të shoqërise e cila kryen pagese të terheqjes së programuar ose llojit të pageses së pensionit, numrin e anetareve të pensionuar të vdekur;

x) evidence nga neni 21 paragrafi (1) i ketij ligji;

i) vertetim me mendim të aktuarit të autorizuar;

j) raport vjetor për punën e aktuarit të autorizuar;

k) llogari për menyren e permbushjes së obligimeve nga nenet 18-a, 18-b dhe 21-v të ketij ligji;

ll) raport për vleresimin e kryer të mjeteve të fondit të detyrueshem pensional;

l) raport nga kontrollet e brendshme dhe revizioneve të brendshme dhe

m) të dhena të tjera të percaktuara nga Agjencia.

(2) Raportet financiare të pareviduara nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej një muaji pas perfundimit të periudhes me të cilën kanë të bëjnë raportet, ndërsa raportet financiare të reviduara nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej tre muajsh pas perfundimit të periudhes me të cilën kanë të bëjë raportet. Raportet nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të ketij neni, shoqëria apo shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale i shpall në ueb faqen e vet në afat prej pesë diteve nga dorezimi në Agjenci.

(3) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat v) dhe ll) të ketij neni, dorezohen për çdo date të vleresimit më së voni ditën e ardhshme të punës.

(4) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat g), zh) dhe z) të ketij neni dorezohen njëherë në muaj, më së voni deri në ditën e peste të muajit për muajin paraprak.

(5) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat d), gj) dhe k) të ketij neni, dorezohen një herë në vit, më së voni deri në ditën e 15-të nga perfundimi i vitit afarist.

(6) Të dhenat nga paragrafi (1) pika e) të ketij neni, dorezohen në afat prej një muaji nga perfundimi i periudhes me të cilën kanë të bëjnë të dhenat.

(7) Raportet nga paragrafi (1) pika l) e ketij neni dorezohen për çdo tremujor, më së voni deri në ditën e peste për tremujorin paraprak.

(8) Vertetimi me mendim nga paragrafi (1) pika i) e ketij neni dorezohet në afat prej një muaji pas perfundimit të periudhes me të cilën ka të bëjë vertetimi, ndërsa raporti nga paragrafi (1) pika j) dorezohet në afat prej tre muajve pas perfundimit të periudhes me të cilën ka të bëjë raporti.

(9) Evidenca nga paragrafi (1) pika x) e ketij neni dorezohet në afat prej 15 ditësh pas perfundimit të çdo viti kalendarik.

(10) Agjencia më afersisht i percakton llojin dhe periudhën me të cilën kanë të bëjnë të dhenat, menyren dhe formën e paraqitjes së tyre dhe procedurën për dorezimin tyre."

#### Neni 52

Në nenin 98 paragrafi (1) në pikën a) përqindja "4%" zëvendësohet me përqindjen "2%".

Pika b) ndryshohet si vijon:

"kompensim mujor nga vlera e neto mjeteve të fondit të detyrueshem pensional, për mbulim të shpenzimeve të shoqërisë ose shoqërisë për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, për menaxhim me fondin e detyrueshem pensional. Lartësine e kompensimit e percakton shoqëria, por ajo nuk mund të tejkalojë 0,03 % nga vlera neto e mjeteve. Perlllogaritja e kompensimit kryhet në çdo të vleresimit të mjeteve të fondit të detyrueshem pensional dhe arketohet në ditën e peste të punës të muajit pas vleresimit dhe".

#### Neni 53

Në nenin 100 paragrafi (3) fjalet; "marreveshje e perkoreshme" zëvendësohen me fjalet "marreveshje për kalim".

#### Neni 54

Në nenet 101 paragrafi (2), 109 paragrafi (4), 114, 118 paragrafi (1) dhe 122 paragrafi (3) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

#### Neni 55

Neni 102 shlyhet.

#### Neni 56

Neni 104 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare është e obliguar që mjetet për fond të detyrueshem pensional t'i investojë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe strategjinë investuese me qëllim të realizimit të kontributit më të lartë vetëm në dobi të anetareve dhe anetareve të pensionuar të fondit të detyrueshem pensional dhe përmes diversifikimit dhe analizës financiare të minimizohet rreziku nga humbjet:

1) të cilat janë shkaktuar nga mospagimi i dhenesit ose pales tjetër kontraktuese;

2) të cilat dalin nga ndikimi i tregjeve financiare vendase dhe të huaja;

3) në vlerë reale të mjeteve të fondit të detyrueshem pensional për shkak të inflacionit dhe

4) të cilat janë pasoje nga shitja e mjeteve të fondit të detyrueshem pensional për sigurimin e likuiditetit të fondit të detyrueshem pensional.

(2) Anetari i Keshillit Drejtues dhe Keshillit Mbikëqyres në shoqëri ose shoqëri për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare gjatë menaxhimit dhe kontrollit të investimit të mjeteve për fonde të detyrueshme pensionale është i obliguar të përgatitë shkallen e kujdesit, besueshmerisë dhe shkathtësive të cilat do t'i zbatonte njeriu i matur gjatë investimit të mjeteve personale. Çdo anetar duhet t'i plotësojë obligimet e tij në pajtim me detyrën e tij fiduciare dhe duhet të sigurojë zbatim të tyre nga çdo i punësuar dhe i angazhuar me punë në shoqëri."

#### Neni 57

Në nenin 112-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Dokumenti për investim strategjik në vecanti duhet t'i përmbajë bazat për analiza të cilat përfshijnë vendosjen e kontributit të planifikuar për fondin e detyrueshem pensional, për periudhën kohore e cila perputhet me periudhën kohore në të cilën një anetar i moshas mesatare të fondit të detyrueshem pensional do të anetaresohet në fond, duke pasur parasysh nivelin e shpenzimeve për jetë, në pajtim me dispozitat e nenit 104 të këtij ligji. Në dokumentin për investime strategjia duhet të theksohet se si do të menaxhohet me rreziqet të cilat janë të lidhura me arritjen e kontributit të planifikuar dhe investimit strategjik të mjeteve, metodat për matjen e rrezikut të investimit, proceset për menaxhim me rreziqe të cilat do të zbatohen që të arrihet kontributi dhe përcjelljen e menyres së realizimit të tij."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale së paku një herë në vit, për çdo fond pensional me të cilin menaxhon, përgatit dokument për menyren e zbatimit të strategjisë investuese për 12 muajt e ardhshëm, duke përfshirë investimin në çdo lloj të mjeteve, kufizimet interne për investim dhe ekspozim në rreziqe."

Paragrafi (3) behet paragraf (4).

#### Neni 58

Në nenin 117 paragrafi (1) pas pikës d) shtohen tri pika të reja gj) e) dhe zh) si vijojnë:

"gj) bën llogari në neto mjete dhe në njesinë e kontabilitetit të fondit të detyrueshem pensional, i kontrollon dhe i verteton llogaritjet të cilat i kryen shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare dhe është përgjegjës për saktësinë e perlllogaritjeve;

e) informon për kuvendet vjetore të aksionareve të shoqërisë dhe për të drejtat e lidhura me pronësinë dhe i kryen urdheresat lidhur me realizimin e të drejtave të pronësisë;

zh) kryen kontroll të harmonizimit të portofolit të fondit të detyrueshem pensional me investime të kufizuara në pajtim me kete ligj dhe aktet nenligjore;" .

Pikat gj) dhe e) behen pika z) dhe x).

#### Neni 59

Në nenin 118 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Në çdo date të vleresimit, rojtari i pronës e informon Agjencinë për vlerën e neto mjeteve edhe për njesinë e kontabilitetit të fondit të detyrueshem pensional."

Pas paragrafit (3) shtohen kater paragrafe të rinj (4), (5), (6) dhe (7), si vijojne:

"(4) Nese ekziston mosperputhje e llogaritjeve të neto mjeteve në njesinë e kontabilitetit të fondit pensional të detyrueshem të bera nga shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare edhe nga roja e pronës, shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare është e obliguar të harmonizohet me llogaritjet e bera nga rojtari i pronës. Rojtari i pronës menjehere e informon Agjencinë për menyren e zgjidhjes së mosharmonizimit.

(5) Nese, pas kontrollit të nenit 117 paragrafi (1) pika zh) të këtij ligji, rojtari i pronës, percakton mosharmonizim në portofolin e fondit të detyrueshem pensional menjehere e informon Agjencinë.

(6) Rojtari i pronës dorezon në Agjenci raport për punën e vet një here në vit deri më 31 janar për vitin paraprak.

(7) Agjencia për së afërmi i percakton, periudhen, formën dhe llojin e të dhenave të cilat duhet t'i permbajne raportet e paragrafeve (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni. "

#### Neni 60

Në nenin 125 paragrafi (5) pas fjales "nene" shtohen fjalet: "edhe të lidh marreveshje të reja për terheqje të programuara".

Në paragrafin (6) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "edhe anetaret e pensionuar".

#### Neni 61

Në nenin 126 paragrafi (3) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".

#### Neni 62

Në nenin 129 pas fjales "anetar" shtohen fjalet: "ose anetarit të pensionuar".

#### Neni 63

Në nenin 130 paragrafi (1) pas numrit "136-a" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, ndersa pas numrit "136-b" vihet presje dhe shtohen numrat "136-gj dhe 136-e".

#### Neni 64

Në nenin 132 paragrafi (1) pas numrit "136-g" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, e pas numrit "136-d" vihet presje dhe shtohen numrat "136-gj dhe 136-e".

#### Neni 65

Në nenin 133 paragrafi (1) pika 3 pas fjales "anetar" shtohen fjalet: "ose anetarit të pensionuar".

Në piken 4 pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "ose anetareve të pensionuar".

Në piken 6 pas fjales "ligj" shtohen fjalet "dhe aktet e Agjencise."

Në piken 8 pas fjales "standardet" shtohen fjalet: "dhe forma dhe permbajtja e raporteve financiare të percaktuara nga Agjencia";

Pika 11 ndryshohet si vijon:

"investon mjete nga fondi i detyrueshem pensional në kundërshtim me nenet 104, 105, 106, 107 dhe 108 të këtij ligji dhe aktet e percaktuara nga Agjencia";

Në paragrafin (3) pika 3 pas fjales "mban" shtohet presje dhe fjala "llogarit".

Në paragrafin (3) pika 4 numri "(8)" zevendesohet me numrin "(9)".

Pas pikes 9 shtohen dy pika të reja 9-a) dhe 9-b) si vijojne:

"9-a) nuk e ploteson detyren fiduciare nga neni 18-a paragrafi (1) të këtij ligji;

9-b) nuk perfshihet në Qender në pajtim me nenin 39-e paragrafin (5) të këtij ligji;".

#### Neni 66

Në nenin 134 paragrafi (1) pika 2) pas numrit "(3) shtohet presje ndersa numri "dhe (4)" zevendesohet me numrat "(4) dhe (5)".

Pika 4 ndryshohet si vijon:

"vepron në kundërshtim me nenin 61 paragrafi (3) të këtij ligji;".

Në piken 5 fjalet: "paragrafet (1) dhe (3)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (1)."

Në piken 11 pas fjales: "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".

Pika 12 ndryshohet si vijon:

"nuk i dorezon në Agjenci informatat e cekura në nenin 96 paragrafi (1) të këtij ligj dhe në aktet e percaktuara nga Agjencia;".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"1) nuk miraton Kodeks për menaxhim korporativ dhe nuk punon në pajtim me nenin 4 paragrafi (3) të këtij ligji;

2) nuk vendos mekanizma të kontrollit efikas dhe nuk vendos procedura dhe nuk percakton persona në pajtim me nenin 18-b të këtij ligji;

3) nuk veendos njesi organizuese në pajtim me nenin 21-a paragrafi (1) të këtij ligji;

4) nuk i respekton obligimet nga neni 21-b paragrafet (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji;

5) nuk vendos aktivite për menaxhim me rreziqe, nuk emerton person pergjegjes për menaxhim me rreziqe dhe nuk dorezon raport në pajtim me nenin 21-v paragrafet (1), (2) dhe (5) të këtij ligji;

6) nuk emerton revizor të jashtem të autorizuar me referenca të mira dhe nuk shpall ekstrakt të raportit të reviduar financiar me mendim të revizorit të autorizuar në pajtim me nenin 22 të këtij ligji;

7) vepron në kundërshtim me nenin 22-b të këtij ligji dhe

8) nuk ka dokument për strategji investuese me permbajtje në pajtim me nenin 112-a paragrafet (1) dhe (2) të këtij ligji dhe aktet e percaktuara nga Agjencia."

#### Neni 67

Në nenin 135 paragrafi (1) pika 1 pas fjales "paragraf" numri "(5)" zevendesohet me numrin "(6)".

Pika 3 ndryshohet si vijon:

"Nuk i ploteson obligimet nga neni 63 paragrafi (3) të këtij ligji;".

Pas pikes 5 shtohet pike e re 5-a, si vijon:

"5-a) nuk lidh marreveshje për kryerjen e puneve të marketingut të fondit të detyrueshem pensional me bashkepunetor afarist në pajtim me nenin 76 paragrafi (2) të këtij ligji;".

Në piken 6 pas fjales "anetaresim" shtohet presje ndersa fjalet: "ose marreveshje e perkohshme për anetaresim" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për zbatim ose marreveshje për terheqje të programuara".

Në piken 8 pas fjales "anetarit" shtohen fjalet: "dhe anetarit të pensionuar".

Pas pikes 8 shtohet pike e re 9, si vijon:

"9) dorezon të dhena për anetaret dhe për anetaret e pensionuar në forme në kundërshtim me nenin 95 paragrafi (5) të këtij ligji."

#### Neni 68

Në nenin 136 paragrafi (1) pika 1-a numri "(6)" zevendesohet me numrin "(5)".

Pika 5 ndryshohet si vijon:

"vepron në kundërshtim me nenin 118 të këtij ligji."



## Neni 69

Në nenin 136-g paragrafi (1) numri „52“ zevendesohet me fjalet: "(51) paragrafi (7)".

## Neni 70

Paс nenit 136-d shtohen dy nene të reja 136-gj dhe 136-e, si vijojne:

## "Neni 136-gj

Gjobe me shume prej 4 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik nese si:

1) anetar i Keshillit Drejtues, i Keshillit Mbiqeyres dhe person udheheqes në shoqeri nese nuk e ploteson detyren fiduciare nga neni 18-a paragrafi 1 të ketij ligji.

2) aktuar nuk u pëmbahet obligimeve të parapara në nenin 21-b paragrafet (5), (6), (7) dhe (10) të ketij ligji dhe

3) person përgjegjes për menaxhim me rreziqe nuk siguron analize objektive të rreziqeve dhe nuk e keshillon drejte keshillin drejtues në pajtim me nenin 21-v paragrafi (3) të ketij ligji.

## Neni 136-e

Gjobe me shume prej 40 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje Qendres nese:

1) nuk i mundeson qasje në librat, dokumentet dhe evidencen tjetër personit i cili kryen kontroll në emer të Agjencise në pajtim me nenin 53 paragrafin (1) piken g) të ketij ligji dhe

2) nuk i menjanon parregullsite ligjore në pajtim me nenin 53 paragrafin (5) të ketij ligji."

## Neni 71

Neni 72 nga Ligji për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për sigurim pensional të detyrueshem me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" nr. 88/08) ndryshohet si vijon;

"(1) Deri në ditën e fillimit të pranimit të Ligjit për pagim të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi i detyrueshem pensional me financim kapital, kur anetari i fondit pensional do të fitojë të drejtën e pensionit të moshes sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, mund ta terheq shumën e plote nga llogaria e tij individuale.

(2) Deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për pagim të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi i detyrueshem pensional me financim kapital, kur anetari i fondit pensional nuk do të fitojë të drejtën e pensionit të moshes sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor për shkak se nuk e ka plotësuar stazhin e pensionit së paku 15 vjet, mund ta terheq shumën e plote nga llogaria e tij individuale."

## Neni 72

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 98/2012), në nenin 1 paragrafi (3) fjalet: "5-a e cila behet pika 5" zevendesohen me numrin "4-a".

## Neni 73

Lartesia e kompensimit të kontributeve të nenit 52 paragrafi 1 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 98 paragrafi (1) pika a) të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital, të cilin e arketojnë shoqerite ose shoqerite për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare zvogelohet çdo vit dhe nuk mund të jete më shume se 3,5% për vitin 2014, 3,25% për vitin 2015, për 3% vitin 2016, 2,75% për vitin 2017, 2,5% për vitin 2018 dhe 2,25% për vitin 2019, nga çdo kontribut të paguar.

Lartesia e kompensimit mujor nga vlera neto e mjeteve nga neni 52 paragrafi 2 i ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 98 paragrafi (1) pika b) nga Ligji për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital, të cilin e paguajne shoqerite për menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare zvogelohet çdo vit dhe nuk mund të jete më shume se 0,045% për vitin 2014, 0,04% për vitin 2015, 0,035% për vitin 2016; 0,035% për vitin 2017, dhe 0,035% për vitin 2018.

Duke llogaritur nga 1 qershori 2013 lartesia e kompensimit të kontributeve nga neni 52 paragrafi 1 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 98 paragrafi (1) pika a) të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital, që e arketojnë shoqerite ose shoqerite për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale nga çdo kontribut i paguar nuk mund të jete më shume se 3,75%, ndersa lartesia e kompensimit mujor të vleres së mjeteve neto nga neni 52 paragrafi 2 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 98 paragrafi (1) pika b) të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital, nuk mund të jete më shume se 0,045%.

## Neni 74

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

## Neni 75

Autorizohet Komisioni Juridik ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital.

## Neni 76

Dispozitat e nenit 31 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 61 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 98/12), do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

Dispozitat e nenit 55 të ketij ligji me të cilin shlyhet neni 102 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 98/12), do të fillojnë të zbatohen nga 1 qershori 2013.

Dispozitat e nenit 58 paragrafi (1) të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 117 paragrafi (1) pika gj) të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 98/12), do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

Dispozitat e nenit 59 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 118 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 98/12), do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

## Neni 77

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

## 485.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат